

ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ
МАДЕ ИН МАЦЕДОНИА

ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ
МАДЕ ИН МАЦЕДОНИА

Издавач:
МАКФОРМ – Скопје

Рецензенти:
Вељко РАЈКОВИЌ
Слободан СИМИЌ
Александар ЧОТРИЌ
(по азбучен ред)

Ликовно и графичко обликување:
МАКФОРМ – Скопје

Тираж:
200 примероци

m
макформ

ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ

МАДЕ ИН
МАЦЕДОНИА

Скопје, 2014

Најголема трагедија ќе биде ако
дознаеме дека на Оној свет се живее
далеку поубаво отколку на Овој.
Има да умреме од мака
што не сме умреле порано!

Нормално е политичарите да имаат
поголеми плати од поповите.
Повеќе луѓе закопуваат!

Голи Оток е многу помал од Македонија.
Затоа и имаше толку послаби резултати од нас.

Му покажавме на светот
дека сме стабилна земја.
Не се помрднавме од место!

Во светот,
позади секој успешен маж стои жена.
Само кај нас – стои партија!

Ние Македонците секогаш
ќе бидеме голем народ.
Па и во шише кога ќе не стават!

Во партијата повеќе немаме душевно болни.
Откако ги ставивме на функција – се излечија!

Во собранието има и машки и женски тоалет.
Ама на пратениците
поблиска им е говорницата.

Порано на чело на орото
беше најдобриот играорец.
Денес, орото го води
оној што ќе го одреди – партијата!

На народот му се отворија очите,
благодарение на оние
на кои што им е зинат газот!

Јас би умрел за татковината,
ама ако може на македонски начин!
На рати.

Татко ми ми ја остави Југославија;
Јас на моите деци им ја оставам Македонија.
Го молам Господ моите деца на нивните
да им го остават барем – Скопје!

Нашите криминалци имаат тежок живот.
Покрај тоа што нон-стоп крадат,
мораат и интервјуа да даваат!

Конечно постигнавме единство.
Сите сме за жалење!

Контејнерите треба да се прават
според образованието на луѓето.
Не може академик и човек со осмолетка
да пребаруваат во исти контејнер!

За време на изборите кандидатите
ќе го гледаат народот од билбордите.
А потоа, очи не ќе сакаат да му видат!

Страв ме фаќа за иднината на децата.
Одлични ученици се.

Огледалото е најголемиот македонски јунак!
Без страв го покажува виновникот.

Сигурен сум дека Сизиф не е Македонец!
Кај нас секогаш за таква работа
се ангажираат странски експерти.

Нашите гробишта работат како фабрики,
затоа што фабриките ни станаа гробишта!

Не одам во црква,
ама затоа одам во партијата!
Денес, таму е Господ!

Политиката би требало да ја водат
жени што знаат да месат!
Само така народот нема да се плаши
дека ќе остане без леб!

Нашите политичари
имаат поминато и сито и решето.
А би требало да поминат - и решетки!

Некои луѓе се како гулабите:
кога ги храниш,
ти се врткаат околу нозете и гукаат.
А кога ќе се најадат, ти серат на главата!

Во Македонија немој ни да пееш ни да играш.
Веднаш ќе бидеш сомнителен!

Власта планира да ја искорени
неписменоста во земјата!
Ќе започне од државната администрација!

Господ ги чува половината Македонци.
За другата половина нема потреба,
имаат странски пасоши!

Откако дипломите станаа мерка за памет,
памет имаме само на хартија!

Денес факултети има во секое село.
Затоа во градовите имаме
еден куп сељаци со тапија!

Нас само паметни луѓе можат да не водат!
Затоа со децении не одиме никаде!

За да стигнат до функции со кои
можат да го менуваат Уставот, некои господа
мораа да сменат и по неколку книшки!

Треба да направиме ДНК на нивните пари.
Само така можеме да докажеме
дека нивните пари се - наши!

Нашата демократија е како курва.
Можат да ја имаат само оние
што можат да ја платат!

Културно е да се јаде со затворена уста.
А препорачливо е со затворена уста
и да се каже сопственото мислењето!

Исус никогаш не беше на власт!
Затоа и го распнаа.

Ако будалите не знаат да крадат,
тогаш нашиве кратци не се будали!

Крадењето на Македонија
не е регулирано со закон.
Тоа се уште се прави од хоби!

Има луѓе на кои партијата им е сé,
затоа што без партија не вредат ни пет пари!

Целиот живот сум чист како солза.
Затоа сега ми се плаче!

Најпаметни се прават оние што имаат пари.
Затоа останавме и без памет и без пари!

На Македонија и треба економски патриот.
Да биде во владата, ама да не краде!

Капетанот секогаш покрај себе има стаорци.
Инаку од каде ќе знае
дека бродот почнал да му тоне!

Лесно е да се запали народот
кога најпрвин добро го осушија!

Некои наши политичари се европска марка.
DUREX– политичари!

Македонецот е феномен.
Памет продава на кило, иако го има на грами.

Ние, што останавме во земјата,
за казна, ќе мораме да гласаме!
Тоа е случај кога жртвата
сама си го одбира целатот.

Во земја која е на работ на бездната,
оние што се без партиска книшка,
се чекор понапред од останатите!

Народот дојде до бездната.
За да оди понатаму
некои од власта ќе мора - да летаат!

Народот се плаши уста да отвори.
Народе мој, не се јаде со затворена уста!

Жена ми е политичка нимфоманка!
Ниту една влада не може да ја задоволи.

Во Уставот не постои категорија
на нормални и ненормални луѓе.
Затоа, можете да гласате за било кој кандидат.

Еден ден Европа ќе не моли да влеземе во неа.
Ама, тогаш нас нема да не има.

Ќе ми судат за издавање воена тајна.
Изјавив дека нашиот министер
е глуп како тенк!

Итер Пејо од луѓето правеше мајмуни!
Денес државата има поорганизирани
форми за мајтапење со народот.

Сенаторот на Калигула јадеше сено.
Нашиве сенатори нас не изедоа!

И нулите од човек станаа национална големина
криејќи се позади првиот!

Едвам чекам да станеме малцинство.
Тогаш Европа на дланка ќе не држи!

И вошките се пребирливи!
Не го полазуваат секого.

Ќе дојде време кога народот ќе мисли како еден.
А тој еден, само на јадење ќе мисли!

Оној што е попаметен од првиот,
брзо ќе биде последен!

Направија мала грешка која сега скапо не чини!
Наместо да го стават прстот на челото,
го ставија во носот!

На нашиот човек сеедно му е
дали е мала или голема нужда.
Тој и за мала и за голема - симнува гаќи!

Порано Македонецот пред секој оброк
три пати на ден читаше молитва.
И сега пред оброк чита, ама само еднаш на ден!

Има стотина врсти на лебови.
Ама на нашиот човек секогаш
му недостасува баш оној што е за јадење!

Сите докажуваат,
кој пред кого стигнал на Балканот!
Ама не кажуваат
– кој до каде стигнал со паметот!

Нашите луѓе не се информирани
дека живеат во најбогатата земја на светот!
Па се уште јадат корки!

Нашите мртовци се вредни луѓе.
Без проблем не закопаа.

Во нашата земја има и паметни луѓе!
Ама ни на крај памет не им паѓа
да се занимаваат со политика!

Нашиот компас може да биде и без игла.
Ние и онака никаде не одиме!

Лесно е да си Македонец.
Треба само да се правиш дека ништо не гледаш!

Иднината бега од земјата,
затоа што сегашниве ни го враќаат минатото!

Децата се наполнија со секакви дипломи.
Затоа немаат место за памет!

Не е лошо да имаме влада во сенка.
Лошо е да се има влада
која е составена од – сенка од луѓе!

Директорите мораат да имаат
поголема задница.
Полтроните да се чувствуваат комотно!

Оној за кого гласавме
е многу едноставен човек.
Затоа луѓето не можат да сфатат
зошто е толку прост?!

Бадијала изградивме нов театар.
Нашата драма се игра на отворена сцена.

Диети држат само богатите!
Сиромасите ни на нозе не можат да се држат!

Политичарот треба да е чесен човек.
Ама ако е чесен,
не може да биде политичар!

Многу луѓе мислат дека го промашија животот.
Само поради тоа што го промашија
местото на живеење!

Додека ќоравата кокошка просо сонува,
ќоравиве петли – се изнаколваа!

Оние што го знаеја Тито, пееја:
Другар Тито ние ти се колнеме!
Оние што не го знаат, колнат сè по ред.

Нашите криминалци
имаат високо образование.
Инаку, не би ги ставиле
на кандидатските листи.

Денот редовно ми започнува со весник!
Тоалетната хартија ми е скапа.

Народот знае дека рибата смрди од главата.
Ама, што може да направи
кога е на опашката?!

Народот мора да гледа со ушите!
Очите одамна му ги замачкаа!

Две добра не одат заедно,
ама две лоши работи - одат!
Затоа без проблем: и лажат и крадат.

Нема шанса да имаме влада во сенка,
поради немање сенка!
Нас одамна Сонце не не греє.

Бројот на жители опасно се менува.
Имаме повеќе непријатели
отколку сперматозоиди.

Порано во читанката беше
сликата од претседателот Тито!
Сега немаме таков претседател,
па децата книга не фаќаат в' раце!

Народот беше сигурен дека пратениците
се многу способни луѓе.
Преносите од собранието го разуверија!

Би требало и на Шар планина
да отвориме гранични премини!
Зошто терористите и шверцерите
да вртат одоколу?!

Не е проблем што му работат
на народот позади грбот.
Проблем е што му работат
– една педа подолу од грбот!

На раководни места во државава
треба да се поставуваат песимисти.
Што ќе ни предвидат, тоа и ќе се оствари.

Во партијата повеќе немаме душевно болни.
Откако ги ставивме на функција – се излечија!

Во Антологијата на глупости
нема место за моите мисли.
Ја наполнија политичарите!

Европа пресуди:
Македонците и Албанците
мора да живеат заедно.
Жалбата не го одложува
извршувањето на пресудата.

Власта е слатка само ако е народот пекмезест!

Нашите луѓе имаат голема душа.
Толку голема што почнаа да си ја продаваат.

Немојте да му замерите на наш политичар
ако наместо главата си го чеша задникот.
^овекот не знае каде му е главата а каде газот.

Мирот нема цена.
Затоа цената му се одредува
на лидерски средби!

Нема потреба да се бараат докази
за постоење на летечки чинии.
Зарем политичариве
пешки ни дојдоа од Марс?!

Македонија мора да ја чуваме како очи в' глава.
Иако некои не тераат да си ги извадиме очите.

Голема трагедија ќе биде ако
експлодира бомба во некое министерство.
Ќе настрадаат недолжни чистачки!

Ќе имаме европски закоп.
Гробот ни го копаат странци!

За разлика од нашиот премиер,
Али Баба е задоволен од својот тим?!
Никогаш нема направено реконструкција!

Во декадниот систем
нулата е секогаш на крајот.
Во политичкиот систем – напред!

За Македонецот датумот
за прием во ЕУ е на второ место.
На прво место му е датумот
за прием на платата!

Граѓанинот секогаш треба да е на прво место.
А тоа што се Тие на прво место,
голема е грешка на природата.

Децата ќе ги запишам на Факултет за гробари.
Тоа е професија на иднината.

Наскоро владата ќе ги примени
реформите врз народот.
Оние под 18 години ќе мора да причекаат.

Дури откако бурата ни го однесе покривот,
некои советници на претседателот
ни предвидоа од каде ќе дува ветрот.

Капетанот на бродот е сомнителен.
Секогаш носи појас за спасување.

Насекаде во светот давениците потонуваат.
Само кај нас се на врвот!

Државата ни е поболна од политичарите.
Таа нема имунитет!

Македонија е подготвена за Африка.
А имаме и сопствено
производство на хиени!

Вечно ќе владее она партија
која ќе вети и оствари:
Инкасатор да влезе в' куќа,
дури откако ќе влезе платата или пензијата!

Во народните кујни
нема потреба од миење чинии!
Сиромасите се вредни луѓе - сè излижуваат!

Оваква каква што е, Македонија може да стане
втора татковина на Црногорците.
Тука повеќе нема работа!

Сите ги бројат будалите,
само ние ги мериме!
Затоа што ги имаме - на кило.

Нема проблем ако државава
ни се подели на два дела!
Имаме будали и за повеќе од две држави!

Имаме голема сексуална неравнотежа.
Има повеќе од оние што сакаат да се горе,
отколку од оние што се долу!

Владата мора под итно
да направи воздушни гранични премини!
Младите сé повеќе летаат од Македонија.

Можеби не знаат да соберат два и два,
ама на народот му собраа сé.

Оние што не знаеја ни да бројат,
денес имаат многу голем проблем.
Не можат ни парите да си ги избројат.

Дволичните печалат двојно.
Особено кога си го продаваат образот!

Иако се трудат да го направат смешен,
народот не се дава така лесно!
Постојано е намуртен!

Во времето на Калигула
во политиката влегоа и коњи.
Во наше време, не само што влегоа,
туку и останаа!

Не знам за претседателот и премиерот,
ама мене Грците до земја ми се поклонуваат!
Особено ако им дадам поголем бакшиш.

Заради мешовитиот состав на нашата армија,
македонско-албански, еден државен удар
не доаѓа во предвид. Или два - или ниеден!

Црквата и политиката мора да се заедно.
Инаку кој ќе не опеа
кога ќе не закопаат другите?!

Со партиски книшки и импотентните
станаа препотентни!

Сé додека народот молчи како риба,
оние од горе ќе јадат кавијар!

Ѓаволот побара да се направи ДНК
на некои наши политичари.
Тврди дека се негови деца!

Нашата земја нема потреба од рекламирање.
Убаво се продава и без тоа!

Кога се игра во пеколот,
ѓаволите секогаш победуваат!
Затоа што таму играат на свој терен.

Кога жената ќе ни го сврти грбот,
знаеме какви мажи сме!
Кога светот ќе ни го сврти грбот,
треба да знаеме... каква држава сме!

Многумина се уверија
дека оделото не го прави човека!
Особено оние кои цел живот
носат - работнички одела!

Во Балканските војни
Македонија беше тотален победник.
Ама луѓето не знаат за ова
бидејќи историјата ја пишуваа победниците.

Непознавањето на анатомијата
ни го отежна влезот во Европа!
Наместо да им влеземе в' срце,
ние им се пикнавме во белите бубрези!

Нашата политика толку не подели,
што наскоро може да се очекува
и фудбал да играме со две топки!

Некои наши функционери редовно
се пријавуваат за учество во квизови.
Ама за таму треба знаење, а не книшка.

Во демократските земји
претседателот и премиерот
се примероци од народот.
Само за разлика од народот,
тие се живи примероци!

Донесена е одлука
да се изгради Собрание и во Рајот.
Во Пеколот веќе имаме едно.

Секој македонски патриот
мора да има по две срца!
За секој пасош по едно!

Што ќе им се ниви на селаните?!
Субвенциите даваат поголеми приноси!

Комшијата нема коза.
Па морав да се задоволам со тоа
да му цркне машината за перење алишта!

Фејсбукот е идеално место некои пратеници
слободно да кажат што мислат!
Во собранието, други им мислат што да кажат!

Не сум за секс за една вечер.
Ама ни овој на четири години
не е некое решение!

Кога народот нема што да јаде,
целата држава е за во контејнер.

Во странските институти наместо глувчиња
се користат наши гастарбајтери.
Поевтино им се фаќа.

Кај нас најубаво живеат лесните типови.
Оние што немаат ниту три грама мозок!

За да не може народот од челото
да им прочита какви ѓубриња се,
некои функционери пуштија шишки!

Камилата по потекло е од Македонија.
Инаку, од каде толку грбава!

Берберскиот занает е во изумирање.
Изгледа некој друг ни го шиша народот?!

Бикот Кој Седи не е Македонец.
Да беше Македонец, ќе станеше
и ќе отидеше на некоја повисока функција!

За да ги задржиме младите во Македонија
треба да им се понуди нешто.
Ама ние немаме човек
кој има газ за таква работа.

Сега кога сме на опашот на Европа
влезот во ЕУ ни е поблиску!
Под опашот е!

За разлика од останатите народни добра
гобиштата нема да се продаваат на странците.
Тие ќе си останат за народот!

Македонија е богата држава.
Во овој момент од неа јадат две држави.

Бројот на патриоти во земјава
е поголем од бројот на граѓани.
Изгледа дека некои наши граѓани
се патриоти и на други земји?!

На некои наши политичари
земјината тежа воопшто не им пречи.
Тие без проблем летаат во облаци!

Од сите соседни земји само ние немаме море.
Ама затоа имаме најмногу давеници.

Македонец не може
да се удави во Македонија!
Нашите раководители одамна
од Македонија направија пустина.

Луѓето навистина претераа со барањата!
Не е премиерот Чак Норис,
па на народот да им обезбеди
три оброци на ден!?

Изборите го враќаат помнењето.
Тогаш на сите им текнува
дека имаме и народ!

Со новите закони за храна,
месото и купувачите се одвоени!
Месото виси во месарниците,
а купувачите висат пред излозите!

Нашата младина е како Сонце.
Се раѓа на Исток, а оди на Запад.

Нашите грешки имаат двојни цени.
Народот скапо ги плаќа, а оние што ги прават,
пет пари не даваат за нив!

Нашата политика е чудна курва.
Го тера народот да ја работи нејзината работа!

За да ве ценат на работа
мора да бидете поглуп од шефот.
Паметните никој не ги цени.

Нашиот народ поубаво живееше
кога го набиваа на колец!
Во тоа време немаше ни политика, а ни партии!

Нашите папагали не грицкаат семки.
Семките ги оставија за народот.

Нашиот човек на иднината
сè уште не е роден.
Чекаме татко!

Ние Македонците сме
гарант на мирот на Балканот.
Гарантираме дека ќе бидеме мирни,
па било што да ни прават!

И најголемите атеисти во владата
сметаат дека на народот
само Господ може да му помогне!

Кај нас повеќе чад се крева
од кебапчилниците отколку од фабриките.
Нека види светот дека водиме грижа
за нашиот работен човек!

Динарот е стабилен во однос на еврото.
Што не може да се рече
за Македонците во однос на Европјаните!

Од државата направивме аквариум!
Сите молчат како риби во вода!

Нострадамус предвиде дека победник
на изборите ќе биде народот.
Ама не предвиде дека во Македонија
ќе има и народности!

Единствена точна работа
кај државната статистика е таа,
дека на секој Македонец, во просек,
му паѓа – по една глава.

Кај нас човек може да зборува што му душа сака.
Само мора да внимава
да не има некој Македонец во близина!

Купете си куче ако сакате
да имате вистински пријател.
Тоа ќе ви биде единствениот пријател
кој никогаш нема да ве лае по комшии!

Ако наместо во Европа одевме кон Африка,
сега ќе јадевме бананани наместо компири!

На народот не му е криво
што е политиката курва.
Криво му е што нему не му дава.

Убаво би било Македонецот
да има повеќе кози.
За секој комшија по една.

Македонија е голема држава.
Затоа нема место за да не сместат во Европа.

Можно е на геј парадата да се појават
и некои наши државни функционери.
Само за да покажат
дека и тие имаат газ за нешто!

Младите се жалат
дека државата ни е изгубена!
Затоа ја бараат по цел свет!

Во праисторијата Македонецот беше
едноклеточно суштество.
Сега е повеќепартиско!

Иако на оној свет се оди со затворени очи,
до сега никој го нема промашено патот!

Во Македонија нема случаи
на тргување со човечки органи.
Тука се продава цел човек.

Ние Македонците секогаш изгледаме пониски.
Затоа што пред секого клечиме!

Бадијала му е на шарпланинецот
што е наша најквалитетна сорта,
кога пудлиците најубаво живеат!

Никој не смее
нашиот народ да го нарекува овца.
Овцата не трча по оној што и ветува трева!

Од сите игри на среќа, Македонецот
најмногу губи на - изборите!

Во нашата земја повеќе луѓе умираат
отколку што се раѓаат.
Тоа е доказ дека старите се трудат
повеќе отколку младите.

И циркузант за да бидеш
мора да имаш некаква диплома!
Зарем не гледате дека сите политичари
имаат каква-таква диплома?!

Овие со партиски книшки
се поинтелигентни од оние со дипломи!
Оние со дипломи
не знаат ниту плакати да лепат.

Кај нас живите им завидуваат на умрените!
Мртовецот на оној свет секогаш оди
измиен, избричен, дотеран, најаден...

Во Македонија било што да сееш
нешто ќе никне!
Само политичариве никнуваат
и таму каде што никој не ги сее!

Лесно се препознава македонски политичар
кога е на преговори во Брисел!
Зјапа по излозите!

Нема голема разлика
помеѓу ластовичка и Македонец!
Единствено Македонецот кога лета
кон потоплите краишта, лета со куфери!

Ни на психијатар не можам да одам како човек!
Малку-малку, па преку ред
ми влегува некој државен функционер!

На нашиот човек не му требаат менаџери.
Сам се продава!

Нашата пустина е планска творба!
Тука ни фатаморганата не е дозволена!

Политиката е курва и затоа не е за педери.
И курвите сакаат мажи!

Нашата мафија делува како мува без глава.
Затоа што главата ѝ е на државна функција!

Не е мала работа да се биде во лајна до гуша.
За да се стигне до тоа ниво,
народот треба да избере големи газови!

Титаник и Македонија се две различни работи!
Титаник потона во океан,
а Македонија во пустина!

Од сите европски земји,
во Македонија се направени
најмал број на операции на очи!
Тука очите самите си ги вадиме!

Големите Македонци
никогаш не се со народот!
Или се под земја или летаат во облаци!

Можеби и има чесни државни функционери!
Ама, кој ќе бара игла во пласт сено?!

Најекономичен гроб
ќе ви ископаат најблиските!
Тие најдобро ви ја знаат големината!

Нашиот човек би застанал на две нозе,
ама постабилен е кога е – на четири!

Пред Собранието
нема појава на масовни штрајкови со глад.
Гладувањето е равномерно распоредено
по целата држава!

Пациентот мораше да го пуштат
од душевната болница.
Имаше важен партиски состанок!

За да бидете дотерани по последна мода,
треба некого да дотерате до просјачки стап!

Македонија има шанси
да добие статус на резерват!
Благодарение на политиката,
сé повеќе личиме на Индијанци!

Односите меѓу луѓето се толку заладени,
така што Македонија е
идеална средина за живот на – Ескимите!

Слична е процедурата за да станеш
педер или директор!
Мора да имаш некого позади себе!

Македонецот потешко доаѓа до леб
отколку до претседател.
Затоа претседател избира,
а леб јаде онаков каков што ќе најде!

Ако е молчењето злато, тогаш Македонецот
не мора да трча по кредити!

Еден е Господ.
А и два да се,
тешко дека ќе можат да ни помогнат!

Не знам дали ќе падне владата, ама,
знам дека народот едвам се држи на нозе!

Европа бара од нас нешто ненормално.
Бара да бидеме нормални!

И да раздаваме за душа на државата,
пак најмногу ќе разграбаат
оние што ја закопаа!

Правдата е спора како келнер!
Ама, ако и дадете бакшиш, ќе забрза!

Јас сум во тие години кога ни
претседателот ни премиерот не ме нервираат!
Слабо гледам, а уште послабо слушам!

Разликата меѓу големиот и малиот Македонец
ќе ја забележите и во некоја самопослуга!
На големиот Македонец
и куцањето на сметката му трае подолго!

Ние Македонците сме многу штедлив народ.
Дури и сами себе си го копаме гробот.

Бројот на лингури во земјава е
поголем од бројот на директори.
Затоа околу секој директор
мора да има по неколку лингури!

На наведнатите луѓе
задницата им е предводник.

Сиромасите стануваат сè порелигиозни!
Кога ќе видат полн контејнер,
како Господ да го виделе!

Поради работење во отежнати услови,
Господ има бенефициран стаж!
Не е лесно да се работи со Македонецот!

Тешко е да се најде Македонија
на картата на светот.
Можеби затоа што сме изгубени!

Давеникот исплива на површина!
Благодарение на кредитот.

Не знам кому да верувам повеќе,
на попот или на политичарот?!
Исти ѓаволи се!

Сепак имаме поголем наталитет
отколку морталитет.
Се раѓаат стотина деца,
а умира само еден народ!

Македонија ја сакам баш ваква каква што е.
Барем додека се лечам на психијатрија!

На нашите политичари во странство,
прислушкувањето воопшто не им пречи.
Кога се на преговори и онака уста не отвораат.

Нас Македонците треба
да не испитува некој зоолог.
Мирни сме како бубачки.

Откако Циганите станаа Роми,
недостатокот од Цигани се пополнува
од политичките гарнитуре.

Некои политичари сè повеќе гледаат
во минатото отколку во иднината.
Изгледа подобро гледаат
со газот отколку со очите!?

Благодарение на колор телевизорите
народот ги препознава
оние што се мачкани со сите бои.

Главно прашање во светот е:
Вотка или Виски?!
Само ние сè уште се тегаваме со
ж'та или салеп!

Сиромасите не знаат многу граматика.
Ама знаат дека храната за нив
е мислена именка!

Немојте да се туркате
во Заводот за вработување.
Лактањето во партиите
дава подобри резултати.

Јадењето го изеде народот!
Пола плата му оди за јадење,
а другата половина му ја јадат сметките!

Ако сакаме да воведеме ред,
тогаш на функции да ставаме само деца!
Тие нема да прават толку детски глупости.

Македонија е земјоделска земја.
Затоа Европа не работи како бавча.

Политичарите не смеат да забораваат:
Од ситната боранија зависи
каква манџа ќе јадат четири години.

Големиот Македонец настанал
од некое друго животно, а не од мајмун.
Не постои толку голем мајмун.

Под итно мора да се престане
со узурпирање на зелените површини.
Каде ќе пасе народов?!

Иако немаме училишта за крадење,
некои станаа доктори за крадење!

Кога е на закоп,
Македонецот е сосема друг човек!
Не престанува да го фали мртовецот!

И јас би сакал да бидам голем Македонец.
Ама платава ме заебава!

Убаво би било водачот да има цицки.
Така цицањето ќе се подигне
на малку повисоко ниво од сегашново!

Граѓаните сè повеќе се делат
на национална основа!
Едните не јадат свинско,
а другите - ни свинско ни телешко!

Богатиот Македонец
не можете да го кремирате.
Тој кога ќе види дека гори,
бега од Македонија!

Што ќе ни е Голема Македонија.
Па ние и оваа едвам ја одржуваме?!

Колку убаво беше времето кога имаше џелати!
Тогаш луѓето барем знаеја
кој ќе им ја скине главата.

Умри магаре до зелена трева,
важи само за народот.
Останатите магариња
се хранат со месо и морски плодови!

Некои од опозицијат спијат како бебиња.
Тоа е затоа што одвреме-навреме цицаат од
власта.

Да е Пегаз жив,
би бил некој државен функционер.
Само наместо со крила, би летал со авиони!

Ако Германците повторно не окупираат,
не треба да изигруваме партизани!
Само окупирани
можеме да бидеме дел од Европа!

Нашата сиромаштија е многу дружељубива.
Почна да влегува во секоја куќа!

Македонецот е добар глумец.
Иако му кркорат цревата,
не можете да забележите дека е гладен!

Не е точно дека немаме држава.
Инаку од каде ни е толкав куп
државни функционери!?

Човек се учи сè додека е жив.
Затоа оние што знаат премногу
– ги закопуваат!

Во политиката влегоа како телиња.
А таму постигнаа максимум во својата врста.

Ако работите ни се свртат за 180 степени,
тогаш, благодарение на заостанатите,
ќе бидеме на чело на Европа!

Висок државен функционер
никогаш нема влезено во лудница.
Што бара меѓу поаметни од себе?!

А има и Македонци кои пеат додека работат!
Ама тие Македонци не работат во Македонија.

Со кредитите го држат Македонецот на нозе.
Ратите ќе го легнат на грб!

Македонија е земја во која
секој може да прави што сака.
Затоа ништо не можеме да направиме.

Бидејќи музиката нема граници,
младите со песна си одат од Македонија!

Без желудник,
Македонецот би бил голем човек!
Него гладот го расипува.

Оние што си купија дипломи,
заборавија да си купат и памет.
Па сега ни раководат без памет.

За да се понесе товарот во оваа земја,
само уште магарињата го подметнуваат грбот.

Кога би имала повеќе џуџиња
и Снежана би можела да биде премиер!

Последниот македонски човекојадец
умре од глад!
Не можеше да најде човек.

Народот е стока со променлива вредност.
Најголема вредност има пред изборите!

Добро е што некој измислил избори,
па народот може да си избере свој човек.
Не е фер само Господ да му ја вади душата!

За тоа што некои не гледаат подалеку од носот,
не се виновни очите туку мозокот!

Убаво би било да имаме два претседатели!
Ако ни е страв да го пцуеме првиот,
тогаш пуздар ќе го правиме вториот!

Народот има проблем
да ги смени оние што немаат капацитет!
Нема капацитет.

Народот нема проблем со телињата!
Проблемите се појавуваат
кога телињата ќе станат волови!

Младите сè повеќе земаат партиски книшки,
а книгите ги фрлаат на буниште.
Знаат дека само така можат да станат
петли во нашиов кокошарник!

Нашиот човек има внатрешни сили
за да му даде отпор на непријателот!
Па било тоа да се и хемороиди!

Партиската книшка е еден од
најважните услови за секс.
Ако немате книшка, никој не ве е..!

Во ноќните часови повторно се враќа
братството и единството во нашата земја!
Луѓе од сите народи и народности
сложно копаат – по контејнерите!

Порано најголеми цицачи
беа афричките слонове.
Сега се нашиве.

Колку е здрава една држава најмногу
зависи од тоа кој орган од Водачот
најмногу го боли за државата!

На претстојните избори народот
сака да види нови лица.
Затоа некои болни за власт
си закажаа термини за пластична операција!

Изгледа дека праисторискиот човек
бил Македонец!
И тој имаше проблеми со храната!

До вчера бевме Швајцарија,
денес Горна Македонија. А утре?
Ако не се освестиме, најверојатно Атлантида!

Нашиот човек уште од вечер
размислува што ќе руча утре?!
Ние Македонците секогаш
размислуваме на долги патеки!

Иднината на младите зависи
од брзата трансформација!
Од академски граѓани во лигуши!

Ситните арамии секоја кражба
ја планираат до најситен детал!
Оние што крадат од државата
не се толку ситничари!

Онаму каде воловите се прејадени
овците се секогаш прегладнети!

Би сакал Македонија наместо мајка
да ни е татко.
Па да ги видам тогаш од каде ќе цицаат?!

Немаме потреба од крила.
Ние си летаме со паметот.

Гладувањето даде резултати!
Станавме рекордери по брзина
на завршување на физиолошките потреби.

Нашите волци не ги колат овците.
Ги молзат!

Контејнерите не може
да се споредуваат со пиљара!
Контејнерите работат 24 часа.

Наталитетот ни опадна откако
почнавме да се грееме на парно и термо-печки!
Штрковите не можат да најдат
оџак за да свијат гнездо.

Да не ни е Источна Македонија,
лесно ќе најдеа име за Македонија!

Европа мисли дека криминалот
кај нас е обичен морков!
Бараат да го искорениме!

Можеби со гол газ не се фаќа риба,
ама барем со таков газ имате поголеми шанси
да бидете во друштво на сомови!

Нормално е да не сметаат за ситна државичка.
Македонија низ историјата
поминала и сито и решето!

Оние што крадеа со памет, денес живеат убаво.
И со тоа докажаа дека паметот и убавината
сепак можат да одат заедно!

Страв ми е од зајакот што лежи во грмушката.
Со партиска книшка,
и зајците станаа мечки!

Нашите џелати наместо качулки на главите,
носат вратоврски.

Наскоро Македонија ќе нема потреба
од фекална канализација.
Има сè повеќе гомнојадци!

Проститутките работат индивидуално!
Политичарите групно
ги задоволуваат муштериите!

Меморијата сеуште добро ме служи.
Во социјализмот,
помеѓу појадокот и вечерата имаше и ручок!

Ни недостасува турското ропство!
Тогаш барем знаевме кој не угнетува!

Ќе избираме нов претседател.
Иако и овој не е многу користен - чичка нов е!

Самоубијците конечно најдоа решение
за својот проблем.
Извадија биометриски пасош!

Не е проблем што има марихуана по нивите.
Проблем е што имаме
дрогирани во политиката!

Мојот дел од подигнатите кредити
ќе морам сам да го враќам!
Немам ни внуци ни правнуци.

Во Македонија нема канибали!
Тоа што некои луѓе си ги јадат мадињата,
не е доволен услов човек
да се прогласи за канибал!

Стариот леб никако не можам
да го уфрлам во контејнерот!
Гладните уште во лет го фаќаат!

Народот е приморан да гради цркви.
Кога не успеа да изгради политичари!

Со години сме граѓанин од втор ред.
Единствено кога требаше
да ја браниме татковината,
не унапредија за еден ред понапред!

Ако Македонец
ја имаше напишано бајката
за Снежана и седумте џуџиња,
гарант ќе имаше
меѓунационален конфликт!
Ќе се расправавме
и за процентуалната застапеност
на националностите кај џуџињата!

Проститутката најпрвин ќе одработи,
па потоа ќе наплати.
Политичариве и неодробеното
дебело го наплатуваат!

Гуските што го спасија Рим,
се понудија и кај нас!
Ама не поминаа на тендерот
за спас на Македонија!

Кога би имало повеќе жени во политиката,
народот не би пцуел само од мака,
туку и од мерак!

Македонецот без проблем ќе стане
да си ја брани татковината, само најпрвин
да ги излупи пиперките за ајварот!

Младите кои преминуваат
од партија во партија
имаат развиени плувачки жлезди!
Си плукаат на дипломите!

Патриоти имаме како вошки!
Од нив се драпаме и онаму
каде што не нè чеша!

Ги рехабилитиравме сите жртви
на претходниот режим.
Сега подготвуваме нови жртви
– за идниот режим!

Како во канализациите така и во политиката:
Системот не функционира
кога ќе наиде некое поголемо лајно!

Врв на демократијата е кога народот
сам си ја става јамката околу вратот!
Нашиот човек ова
редовно си го прави на изборите!

Македонија се наполни
со доценти, магистри, доктори...
За обичниот човек повеќе нема место.

Власта и народот се заљубија на прв поглед.
А сега не сакаат ни очи да си видат!

Нашиот гласач е пола риба - пола жена!
Сака и да плива во сите води,
и да биде секогаш задоволен!

Поради немање член во Уставот,
коњ не може да биде именуван за сенатор.
Ама за на други функции - нема правни пречки!

Како тоа да не можете да разликувате
жив човек од мртовец!?
Нашите мртовци сеуште се политички активни!

Повеќе нема места во душевните болници.
Ама, ако имате уредно заверена книшка,
ќе се најде некое место во министерството!

Решив од утре да имам два оброка на ден.
Проблем ми е
каде да го најдам вториот оброк?!

Некои професии во Македонија
имаат проевропски плати!
На пример: гробарите на Македонија!

Народот знае дека попаметните попуштаат.
Ама не знае кои се овие што победуваат!?

Нашата држава е мала и слатка!
Затоа и нејзиното продавање оди како алва!

Само тендешите околу министерот
знаат дали министерот јаде луто!
Тие му го лижат газот.

Не е точно дека народот молчи!
Зарем не слушате како стенка?!

Обичниот човек, да простите,
се срами да прдне.
На другиве не им е срам ни што се усраа!

Никој нема право да плука, пцуе
и да ги навредува нашите луѓе.
Не се тоа државни функционери!

Човек што тоне, би се фатил и за нешто
за кое друг пат никогаш не би се фатил!

Државниот и приватниот сектор
успешно се поврзани!
Докторите државно ќе ве оперираат,
а приватно ќе ве закрпат!

Владата не знае што да прави
со толку издржлив народ!
Ни со реформите не успеа да го сотре!

Народот не може да одреди
кој е тој што го направи жртва?!
Мајсторите се час лево, а час десно!

Според Уставот министер може да биде
човек и од леви и од десни партии.
Ама, нас секогаш ни паѓаат – леви!

Оние што во транзицијата отворија четири очи,
од народот направија слепци.

Благодарение на квалитетот
на нашите мустри не́ знае цел свет.
Само што поради нив, не́ не примаат во ЕУ!

Со приватизацијата ни дојде и демократијата.
Уште еден доказ дека несреќата
никогаш не доаѓа сама!

Имаат јасна намера
за иднината на земјата.
Распишаа тендер за урна!

Кога жена ќе влезе во политиката,
мора да смета и на лезбејски однос.
Политиката е курва!

Следниот министер ќе биде
подобар од сегашниов,
само ако направи помала штета!

Лебот од вчера ќе го јадеме утре!
Во земја која е на диета,
не може секој ден да се јаде!

Душата ја дадов за нашата земја!
Затоа сега ме носат на сеанси кај психијатар!

Незнаењето е наш најголем проблем.
Не само што не знаеме што сакаме,
туку и не знаеме колку можеме!

Научно е докажано дека
најадените умираат побргу отколку гладните!
Ете, зошто сиромасите
се помногубројни од богатите!

Во политиката важен е талентот, а не мозокот!
Мозок има секоја будала, ама талент
за ветување и лажење е дар од Господа!

Групниот секс сеуште не е забранет со Закон.
Пример е односот помеѓу власта и народот!

Дрогата и алкохолот се на второто место
по штетно влијание кај младите.
На прво место е нашава политика.

Македонецот најдолго размислува
кога ќе го прашаат: каде живее?
Затоа што не е сигурен дали воопшто живее!?

Дрвата се сечат безмилосно.
На балваните сеуште никој ништо не им може!

Секогаш кога ќе видам коњи како влечат кочија,
помислувам на Македонија!
Само оваа нашава, не мрда од место.

Ја интернационализиравме нашата состојба!
Сега делуваме како изгубени Германци!

Ние немаме хиподром.
Затоа одиме на избори!

Народот после секое гласање
почнува да се сомнева во видот!?
На оние кои му ветуваа сè и сешто,
очи не може да им види!

Еднаш и го излижавме газот на Европа
и - доста е.
Си имаме и ние свое достоинство!

Само тие што во транзицијата останаа слепци,
денес гледаат дека работава не ја бива!

На мртовците им е сеедно за кого гласаат!
Да знаеја за кого требаше да гласаат
– ќе беа живи!

Порано, без конкуренција,
најголем крвопиец беше Дракула.
Сега конкуренцијата е многу поголема!

Децата сеуште им се мали.
Затоа татковците крадат и за нив!

Во цел свет се закопуваат само мртвите.
Ова кај нас е нешто ново!

На плоштадот немаме подигнато
споменици уште само на питачите!
Таму имаме живи примероци.

Господ најпрвин сам си посадил брада!
А потоа некои наши раководители
му украдоа од расадот.

И на гуските им е страв да дојдат и да не спасат.
И нив ќе ги оскубаат!

На народот ќе му бидат сервирани
повеќе кандидати.

А Изборната комисија ќе одлучи
кој од нив четири години ќе го јаде – народот!

Наш политичар не може да се обеси.
Јажето го чува за народот.

Младите ни се како ластовички.
Затоа си одат во потоплите краишта!

Кај нас и бродот и екипажот се дрвени!
Така е избегната можноста од тонење!

А кога Македонија ќе влезе во Европа,
ниту родените деца нема да ме препознаат.
Тогаш ќе бидам стогодишен старец!

Малите Македончиња уживаат
кога јадат колачиња!
Големите Македонци кога јадат - луѓе!

Министрите се продаваат во четири очи,
а не на тезга.
Не е тоа ситна стока.

Корисно е да се учи јазикот на непријателот!
Еве, јас почнав да го изучувам
јазикот на политичарите!

Изгледа дека пендрекот има уши!
Секогаш реагира кога некој ќе викне:
Долу влада!

Покажаа дека знаат да играат шах со народот!
Жртвувајќи квалитет, направија
солидна материјална предност!

Кај нас не е ништо чудно
машински инженер да биде поставен
за директор на филхармонија!
Кандидатот единствено
треба да има слух - за партијата!

Сукањето е македонска судбина.
Додека едните сукаат ракави,
другите сукаат мустаќи.

Сé повеќе млади одат да работат на брод!
Затоа што нашиов брод
не им гарантира мирна пловидба.

Тоа што ми е срцето во пета,
е само уште еден доказ дека јас сум
Македонец од глава до пета!

Од Македонија сé повеќе бегаат
учените и писмените.
Останатите не ни знаат што им се пишува!

Тешко мене ако оделото го прави човекот!
Јас одело немам.

Србинот од две зла
секогаш го одбира - поголемото!
Македонецот, секогаш од двете - подолгото!

Господ не може да се симне во Македонија.
Нема место од ѓаволите.

Сé повеќе граѓани химната ја слушаат седејќи!
Патриотизмот направи луѓето да немаат сила
ниту на нозе да стојат.

Ние сме голем народ.
Затоа не можеме да најдеме толку голем коњ
за да го ставиме на чело на колоната!

Големината на човекот
не зависи од големината на мозокот!
Еве, на телевизија гледаме големи луѓе
кои немаат ни три грама мозок.

На власт треба да бидат само луѓе
кои имаат здрав желудник.
Инаку како ќе го сварат народот
жив што го изедоа.

Нашиот човек е голем борец против гладот.
Затоа секогаш седнува на онаа маса
на која има најмногу јадење!

Би го бакнал претседателот во студено чело.
Не сум толку гадлив.

Има некои на кои не им пречи
ова валкано време.
На пример: оние што се свињи од човек!

Пример сме им на светот
како се грижиме за хендикепираните.
Нив ги вработуваме и во министерствата.

Македонија е правна држава со сите нишани.
Кому не му е право,
бргу ќе биде земен на нишан.

Кај нас нема смена на генерации.
Тука и младите остареа чекајќи работа.

Во Македонија имаме граѓани
кои се проалбански,
просрпски, пробугарски ориентирани...
И промакедонски - дезориентирани!

Бевме оаза на мирот.
А потоа дојдоа
мајсторите за правење пустина.

Да беше ежот проститутка,
ќе беше најбогат жител на Македонија.
Нема кој не го е...!

Кој сака може да умре за татковината.
Татковината не прави проблем
за таква ситница.

И кога се на одмор во Грција
нашите патриоти горат за Македонија.
Таму Сонцето грее посилно.

Оној што сонува дека јаде – нема заби!

Нормално е што ни паѓа наталитетот
кога власта се додворува
само на пензионерите!

Наталитетот ни паѓа затоа што
младите ја добија власта.
Па сега никого не е...!

Некои луѓе без храна можат
да издржат подолго време.
Тоа се Македонци на иднината.

Кој признава половина му се простува.
Нашиот Водач призна дека
половината народ нема што да јаде.

Ѓаволот не мора да биде секогаш црн.
Еве, нашиов носи колоритни одела.

На нашиот капетан не му треба море.
Тој народот го весла на суво.

Познат мафијаш не ги знае имињата
на повеќето министри.
Каква елементарна некултура кон колегите!

Гробарите најдобро ги опишуваат
собраниските клупи.
За нив, сето тоа е – гроб до гроба!

Наскоро ќе се распише тендер за нови волови.
Сепак, некој попаметен ќе мора
да ја извади колата од кал.

Ако имаме малку повеќе среќа
можеби сите Македонци
ќе живееме само во две држави!

Не треба да се грижиме
ако Западна Македонија оди некаде.
Не е мала па да се изгуби!

За мртовецот треба да се зборува сè најубаво.
А некои се осмелуваат да го критикуваат
додека е сеуште жив.

Има шанси Македонецот да стане голем човек.
Доволно е само да се исправи.

Поради состојбата на теренот
опинците избија во прв план.
А благодарение на нив, и тие што ги носат!

Политичкиот мандат е најдобар лек.
Од него и слепците прогледуваат.

Откако ги затворија фабриките луѓето почнаа
да умираат како на фабричка лента.

Нашиот водач не може да го изгуби патот.
Има и стап и куче!

Сеуште не можам да видам
Македонец кој умира од глад.
Ама ако продолжиме вака,
видот ќе ми се подобри.

Во еволуцијата немаше толку голем мајмун
за да стане Голем Македонец.
Условите се создадоа дури откако
влеговме во транзиција.

Во нашата лудница се појави недостаток
од кошули со долги ракави.
Затоа останатите лудаци
носат брендирани одела.

Силата на Македонија е во Македонците.
Само што моментално
најсилните Македонци ни се на печалба.

Во нашата земја не станува збор
за прекршување на човековите права.
Прекршени се Македонците.

Нулите се како помалите партии!
Мора да бидат со некого за да вредат нешто.

Македонецот има убав глас.
Ама за него поубаво ќе е ако гласот
го користи за пеење а не за гласање!

На нашиот човек и очи да му ископаат
и уши да му исечат, тој пак ќе се прави
дека ништо не видел и ништо не слушнал!

Дека доаѓаат тешки времиња знаат и будалите.
Само нашите се прават дека не знаат.

Европа нека не се чуди зошто назадуваме.
Колку се враќаме поназад,
нам ни е сè поубаво и поубаво.

Душата шета од едно место на друго!
Кога на тиранинот ќе му излезе душата,
на народот му доаѓа.

Судбината никогаш не треба
да се става во рацете на една будала.
Затоа имаме повеќе!

Водачот, пред да стапи на функција, е човек!
А потоа, не е повеќе.

Содржината на потрошувачката кошничка
не може да се опише со зборови.
Некои артикли мора да се нацртаат.

Македонецот има направено
минимални услови да јаде три пати на ден.
Има заби!

На народот му е сеедно дали ќе има
редовни или вонредни избори.
Кај нас и вонредните избори станаа редовни.

На Македонецот не му требаат
софистицирани уреди и сензори.
Тој сè чувствува на своја кожа.

Не е точно тврдењето
дека имаме неписмени политичари.
Зарем не гледате дека сите
читаат напишани говори?!

За нашите политичари политиката е
како спортска кладилница.
Не е важна комбинацијата,
важно е да е добитна!

Во Македонија има сè повеќе самоубиства.
Луѓето не се ненормални
па да чекаат друг да им го реши проблемот!?

Човекот се разликува од магарето.
Магарето рика кога ќе го остават без јадење!

Македонецот нон-стоп се бори за корка леб.
И нека каже некој
дека нашиот човек не е борбен човек!

Европа ќе мора кон нас
да се однесува малку посериозно.
Без оглед на тоа што изгледаме смешно.

Сé повеќе селани ги напуштаат селата.
А и срамота е висок државен функционер
да живее на село.

Македонија никогаш немала
толку многу жители,
а толку малку луѓе!

Партиската книшка е помошен орган на очите!
Без партиска книшка,
работа со око не можете да видите.

Македонија е сериозна земја.
Ама не е исклучена можноста,
кога ќе видите некои работи
– и да умрете од смеа.

Мала е разликата меѓу партиски и божји анѓел.
Партискиот има поголеми крилја.

Оние што заработуваат со десетте прста
никако да се збогатат.
Палецот секогаш излегува
глуп за такви работи!

На нашиот народ не му пречи што го јаваат.
Ама, барем еднаш да стасаат до целта.

За сиромавиот тврдата столица е божји дар.
Тогаш не чувствува глад.

Приватизацијата сеуште не е завршена.
Сеуште има луѓе кои се свои!

Нашиот човек секогаш е буден.
Само во историски моменти
го фаќаат на спиење.

Комарците се единствените
кои плаќаат со живот
во борбата на власта со крвопијците.

И најдобриот играорец тешко дека ќе
направи заедничка кореографија
на Тешкото и Шота. Освен ако се работи
за политички играорец пред избори!

Ни се расипа инкубаторот.
Наместо пилиња произведува мршојадци.

Секогаш кога на чело на државата ќе застане
мртовец,
целата држава е завиткана во црно.

Македонија ќе мора да побара некој друг
да ја гурка кон Европа.
Со Сизифов работава не оди.

Во држава во која криминалот
има библиски размери,
народот може да очекува само потоп.

Велат дека Исус бил безгрешен.
Ама, грешните и нему ќе му најдат мана!

Кога станува збор за државната каса,
министерот за финансии не сака
да зборува на празно.

Нема кој на народот да му најави разденување.
Тие што треба да најават немаат – петле!

Цело време паметот ни е во ЕУ и НАТО!
Затоа во Македонија
не ни остана ни грам памет.

Македонија ги има истите проблеми со ЕУ
како јас со комшивката.
Со години молам, клечам на колена...
и никако да влезам!

Нашите новинари се доктори за генетика.
За час, од мува прават слон.

Разликат помеѓу педер и хомосексуалец
е само во организационата поставеност.
Хомосексуалците се организираат на граѓанска,
а педерите на политичка основа.

Некои наши политичари даваат свој придонес
кон зголемување на шумското богатство.
Како жални врби се!

За тоа дека и монасите имаат сексуален нагон
можат да ви посведочат козите!

Нашиот задник има одиграно значајна улога
во поновата македонска историја.
Сите поважни политички одлуки
потекнуваат од него.

Турците ги измислија даноците.
Нашиве само ги усовршија.

Изборните листи му покажаа на светот
дека кај нас нема никаква дискриминација.
На листите можете да најдете и коро и сакато.

Оние што не гледаат подалеку од носот
мораат да лажат.
Се надеваат дека носот ќе им порасне.

Лажат дека кучето
е најдобар пријател на човекот.
Мене лингуриве ме изедоа.

Некои наши политичари се како
сармата на мајка ми. Смотани.

До сега немам видено конкурс за шутраци.
А партиите баш оваков кадар
вработуваат во фирмите.

Ќелавиот политичар
има поубава иднина од бушавиот.
Народот не може барем да го оскубе!

Новинарите не смеат да завземат свој став.
Ставот мора да биде оној
кој ќе го задоволи главниот уредник.

Недостатокот ни направи
големи проблеми во државата!
Европа утврди дека ни недостасува – мозок.

Секогаш сум во склад
со состојбата во државата.
Моментално сум во невидена криза!

Некои Македонија ја сакаат
како што ги сакаат своите жени!
Еднаш месечно.

Нашите криминалци не можат
да влезат на мала врата.
Тоа се големи луѓе!

Историјата во Македонија пак се повторува.
И денешниве јунаци се – на коњ!

Нашите деца сакаат големи играчки.
Затоа си играат со државата.

Лесно и беше на работата
од мајмунот да направи човек!
Тогаш од работење можеше убаво да се живее.

Тоа што сме божје стадо,
не им дава за право да не молзат!

Македонецот кога е во туѓина,
сонародникот го гушка како брат!
А дома, го дави братот како да му е туѓинец!

Кога разбраа дека шупелката е
национален инструмент,
некои наши политичари
се кандидираа за национална пензија!

Спасот за сиромасите е во стоматологијата!
Ако ги извадат сите заби, трошоците за храна
гарантирано ќе им се намалат!

Македонецот го сакам,
во било која агрегатна состојба да е!
Само, страв ми е да не - испари!

Оние што грабаат за себе како луди,
народот го сметаат за мутав!

За разлика од Крале Марко,
Мусо Кесеџија бил сексуален манијак!
Видете само колку потомци ни остави
по министерствата и јавните установи!

Стравот ги сака луѓето што се кожа и коски.
Полесно им влегува во коските.

Пронајден е фосил на пештерски човек.
Со сигурност се знае дека е Македонец!
Кожа и коски е!

Народот сака кандидатот за претседател да е
човек на кого нема ни молец стапнато!
Затоа на избори вадат кандидат од нафталин.

Мајкаму му заврши факултет,
таткому магистратура, партијата го вработи!
Така што нему му остана само
да стане доктор - за неработење!

На владата и предложив на преговорите
со Европа да им го пратиме Хамлет!
Со Хамлет, нема трте-мрте:
Или ќе биде или нема да биде!

Што ако имаме државни функционери на кило,
кога кантар не ги мери?!

Според Уставот
сите луѓе се еднакви пред законот.
Затоа сите наши граѓани имаат
подеднакви шанси да бидат уапсени!

На народот му е страв да лајка на Фејсбук!
А камоли да - лае!

Некои наши функционери се идеална
за суровина во чевларската индустрија.
Како ѓон се!

Претседател, колку тоа убаво звучи!
Само уште кога народот не би свиркал по него.

Грците газ даваат ама име не ни даваат!
Гледано од аголот на педерите,
тоа и не е толку лоша понуда!

Македонскиот Устав треба да е како Библија.
А не како календар,
па да се менува секоја година!

Мора да внимаваме и на правописот!
Кај нас се апси и за најмала грешка.

Нулите се како како овците.
Затоа бараат предводник.

Изгледа свињите ќе ни станат идоли.
Уживаме да сме во кал до колена?!

Весниците во Македонија се многу евтини!
А и новинар можете да си купите,
скоро за џабе.

Пријателите кои ги дочекував со полна софра,
никогаш не користеа нож,
туку јадеа само со раце.
Ножот го чуваа за да ми го заријат во грбот!

Ѓордано Бруно се гордееше
што беше Италијанец!
Ама ништо побавно немаше да гори
и Македонец да беше!

Порано селаните ги обработуваа нивите.
Денес најголемите сељаци добиваат субвенции
за да ги обработуваат соселаните!

Македонецот мора да сфати дека
две добра никогаш не одат заедно!
Не може да се биде - и здрав и жив!

Најтешко ми паѓа кога некоја будала
ќе ме поздрави со - добар ден.
Од каде знае будалата,
кога е во Македонија добар ден?!

Јас признавам дека сум педер,
ама барем немам допир со политика
па да заразам толкав народ!

Македонецот кратко памти.
А да биде трагедијата поголема
– и плитко!

Контејнерите се најдобар извор на информации!
По содржината во него,
знам кога комшиите добиваат плата.

Геј популацијата во Македонија
упати јасна порака до Грција:
Газ даваме, името не го даваме!

Народот треба да е под заштита на законот,
а не мечките!
Кај нас мечките го изедоа народот!

За некои наши функционери
државава е како кокошка. Ја оскубаа!

Сеуште немаме воведено полициски час.
Ама затоа имаме целодневна настава.

Сиромасите секогаш се во голема нужда.
Затоа зад себе оставаат толку малку.

Кај нас нема стока неопеана!
На нашата стока дури
и химната им ја свират!

Разбирам дека и нашава политика е курва,
ама не разбирам:
Зошто работи со импотентни?!

Неработниците треба да ги закопуваме
онака како што живееле.
Со рацете во џебови!

Овците се посреќни од нас.
Тие барем не распишуваат избори
за овен предводник!

На Голи Оток имало преку илјада
страдалници од Македонија.
Иста судбина имаат уште два милиони граѓани!

Цел свет ги тргнува неспособните од функции.
Само кај нас таквите станаа бренд!

Нашите мајмуни никогаш нема да станат луѓе.
Овакви какви што се, поубаво живеат!

А кога ќе остане последниот Македонец,
ќе нема кој да му биде жирант!

Како одлив на мозоци не се смета случај
кога наши претставници
одат на преговори во странство.
Тие таму и онака одат – без мозок!

Најдоа алтернативен извор на енергија.
Цицаат од народот!

Денес одличните ученици работат
во фирмите на повторувачите.
Улицата се покажа како
подобар просветен работник од наставниците!

Нормално е тоа
што некои се збогатија преку ноќ.
Во темница не се гледа колку се краде!

Народот треба да ја добие
Нобеловата награда за генетика!
Создаде вошки што јадат луѓе!

Повеќе партискиот систем е добар
за масовна рекреација! Луѓето
трчаат од една партија во друга.

Наскоро ќе се формираат две влади.
Една за лоши времиња,
а другата – за полоши!

Некогаш просјациите спиеја под мостовите.
Сега спијат и во сопствените куќи.

Европа бара нашиот претседател
да биде убав како кукла.
Да може со мерак да си игра со него!

Кандидатот за претседател
ќе мора да биде комплетен човек.
Значи: ќе мора да има – свој мозок!

Има шанса да бидеме
најразиграна држава на светот.
Треба само стапот да заигра!

Не мора да одиме на крајот од светот.
Крајот е тука!

Не е проблем ако е човек глуп.
Опасно е ако е интелегентен,
а гласал за некој глупак!

Нормален човек спие 7-8 часови.
Само пратениците спијат во зависност
од должината на седницата!

Наскоро ќе биде распишан
тендер за претседател.
Тендерот ќе го добие онаа коалиција
која најмногу ќе понуди
за продажба на Македонија!

Господ навистина помага три пати.
Доказ за ова се оние луѓе
кои јадат три пати на ден!

Порано благодарение на свињите
јадевме месо.
Сега поради нив останавме и без леб!

Научниците тврдат дека на Марс
има услови за живот.
Ако на Марс има водомери, струјомери...
тогаш за Македонецот ни таму нема живот!

Човек не мора да има мустаќи
за да личи на Хитлер.
Доволно е од државата да направи
концентрациони логор!

Најпрво велат дека за народот
ги боли душата! А потоа
почнува да ги боли и некој друг орган!

За поголемиот дел од народот
самопослугите станаа како музеи!
Артиклите смеат да ги гледаат,
ама не можат да ги фаќаат!

На ниту еден политичар
не му се исплати да оди во Рајот.
Таму нема избори!

Битката со мафијата треба да ја започне
некој што има големи муда.
Ама, каде да најдеме таков вол?!

Имаме современи реформите во здравството.
Болните умираат
со електронска картички во џебот!

Некои сведочат дека малите народи
во ЕУ живеат како стока!
Тогаш зошто да влеземе во ЕУ,
кога ќе живееме исто како сега?!

Зависниците од дрога си ги дупат вените.
Зависниците од власта – народот!

Мислев дека сексот е најзастапен
во брачните води.
Сé додека не влегов – во политичките!

Професионалните криминалци мислеа
дека се доктори за крадење.
Сé додека не видоа како оперираат
политичките криминалци.

Гладниот човек нема партиска определба.
Плука и по едните и по другите.

За гласањето народот ќе мора
да се консултира со Исус.
Инаку, пак ќе си има работа со Јуди!

Стечајците се жалат на кучешкиот живот.
Затоа почнаа да се вртат околу Собранието,
како кучиња околу месарница!

Во речниците “шушумига” е погрден збор.
Само кај нас е кадровски потенцијал!

Насекаде квалитетот на човекот
се одредува според главата.
Само кај нас според – капата!

Малата плата
е природен непријател на работникот.
Кај нас и без непријатели не може да се живее!

Поради немање време,
копањето на бавчите го оставивме
за некои подобри времиња!
Сега си ги копаме очите.

Нашата партија прима
само добродржечки членови.
Затоа немаме ниту еден работник!

Во минатото нашиот селанец
редовно јадеше леб и сирење.
И сега би јадел, само ако некој му даде сирење!

Народ што го водат мрачни типови
нека не чека светла иднина!

Нашиот човек е слободен
како птица на гранка.
А така и се храни.

Не е лошо вработените да бираат
и консензуален директор!
Да им одговара и на работниците
и на неработниците.

За тоа што секој ден јадам само ајвер,
треба да поцрвени некој од власта,
а не гаќите!

Националниот интерес им беше над сé.
А потоа го надоградија со куќу, станови, вили...

Нашите кучиња нема потреба да лаат!
За таа работа си имаат платени пудлици.

Нашиот брод нема да потоне.
Ако треба од него ќе направат
неколку чамци!

Интензивно тренирам
за животот во блиска иднина.
Почнав да јадам леб и сол!

Во земја во која луѓето гласаат
како партиски војници
има најмногу цивилни жртви!

Денес е тешко да се најде чесен човек.
Дури и во огледало не можете да го видите!

Исуса првин го распнаа, а потоа го славеа.
Така е и денес: Прво ќе ве исплукаат,
а потоа ќе ви го лижат!

Некои наши министри
не разликуваат нога од глава.
Им служат само за ставање чорап!

Ќе пукне резил ако планираат
да ни ги симнат гаќите!
Ќе видат дека воопшто немаме гаќи.

На транзицијата и се гледа крајот.
Останаа уште малку министерства
за приватизирање!

Македонскиот народ конечно
постигна заедништво.
Секој по секого плука!

На нашиот човек
не му е гајле многу што ќе јаде.
А така и гласа!

Во праисторијата
првиот Македонец цицаше од Ева.
Денес првиот Македонец цица од државата!

Земјата напредува како полжав,
затоа што народот
се плаши да пушти рогови!

Македонецот е добар како леб.
Ама - црн!

Пред изборите најмногу
крокодилски солзи за народот леат
оние од кои проплака Македонија!

Слободните луѓе
им завидуваат на затворениците!
Во затворите се даваат три оброци на ден.

Колку е човекот од помек материјал,
толку полесно се вградува во системот!

Кај нас устата не смее да го каже
она што го мисли мозокот!
Тука устата е посилна од мозокот.

Ни парно, ни термо, ни дрва, ни ќумур...
Најтопло грее анусот на претпоставениот!

Човек кој се храни како кокошка,
никогаш нема да умре.
Таквиот – ќе липса!

Во истражнатаа постапка
само Господ може да ни биде сведок.
Затоа што Господ сè гледа, сè слуша...

Сиромавиот посакува тенџерето
да му е како гласачка кутија!
И едните и другите да му го полнат.

Од секое дрво не бидува свирче.
Ама гласањето е посебна технологија, со која,
народот од обични дрва прави
национални свирчиња!

Македонецот не може сите свои маки
да ги понесе в гроб!
Нема толкав гроб.

Наместо на економски
не работат на еротски план!
Ни ја е... мајката!

Броењето на гласовите ќе се прави
ден порано од гласањето.
Ние сме народ кој го почитува правилото:
Што можеш денес, не оставај за утре!

Мораме под итно да го зголемиме наталитетот.
Имаме повеќе гласачи отколку луѓе!

Паметните Македонци ќе почнат
да си ги пакуваат куферите.
Само да соберат пари за да си купат куфери!

Не е точно дека Македонецот нема заби.
Зарем не гледате дека жив се јаде?!

Ние сме единствено место на Балканот
во кое волците се размножуваат
побрзо отколку овците!

Лебот што денес го јадеме е од утре.
Ние Македонците сме луѓе на иднината!

Живи не ставија во шише!
Урната ја чуваат за поубави времиња.

Срамно е со децении да се сопнуваме
од ист камен. Ама, што да прави народот
кога сите се исти камења?!

Некои лебот го вадат по нивите и фабриките.
Другите од устата на народот!

Во нашата држава на големо
се негува натпреварувачкиот дух.
Краде кој прв стигне!

Денес сè помалку
им бацуваме раце на поповите!
Во нашите цркви тешко дека
ќе се најде поп - со чисти раце!

Нашиот народ сака да има
и нормална и паметна влада.
Народот би требало да знае дека
е противуствавно да се има – две влади!

Вистинскиот патриот
ја сака татковината бесплатно.
А плаќа најголем данок.

За чесните нема разлика
пOMEѓу Оној и Овој свет.
И на двата света се со – крстот на челото!

Наместо со политичарите
да се гордееме со афористичарите.
Иако на политичарите им се смеат повеќе
отколку на афористичарите!

Афоризмите ги пишувам директно на компјутер
бидејќи уживам кога гледам
колку убав ракопис имам.

Добриот сатиричар
не треба да се плаши од затвор.
Тој пишува сатира токму поради тоа
што се чувствува како да е во затвор!

Сатирата е лек за сите болести.
Само што овој лек
можат да го користат само писмените!

Кај сатирата има само два морничави моменти:
Кога се пишува и кога се чита!

Благодарение на компјутерите
сите сатиричари имаме ист ракопис.
Ама, благодарение на Господ,
не пишуваме сите исто!

Поради таксиметарот, сатиричарот
не може да биде таксиста.
Сатиричарот не поднесува – отчукување!

Сатиричарите не користат презервативи.
Навикнати се сите работи
да ги прават – директно!

Бидејќи не трпи завиткани работи,
сатиричарот го исфрлија од работа.
Тој и бонбоните ги продаваше - незавиткани!

Сатиричарот е добра мета
и за политичарите и за геј фаците!
Не знае да си го чува газот.

Кога премиерот би ги користел
услугите на сатиричарот, тогаш
таквиот сатиричар брзо би станал хуморист!

Паметниот Водач се смее
на секој афоризам посветен на него.
Знае дека смеењето е најдобриот лек
за неговите глупости!

Сатиричарот може и да пее!
Само кога не би му ја затнувале устата.

Сатиричарот мора редовно
да се бања и дотерува!
Никогаш не се знае кога ќе дојдат да го апсат.

Две добра никогаш не одат заедно!
За да имаме добра сатира
мора да се има лоша власт.

Кога сатиричарот би го ставиле
за претседател на државата,
за кратко време би починал!
Не е тој за вакви досадни функции.

Сатиричарот пишува кратко и јасно.
А според инспекторите:
и многу нејасно!

За сатиричарот нема лоши денови.
Тој е најпродуктивен токму во таквите денови.

Добриот сатиричар е сакан од сите жени.
Тој е маж што има мадиња.

Сатиричарот го гледа она што никој не го гледа.
Затоа сите го сметаат за чуден човек!

Сатиричарите се сексуално активни!
Редовно - дупат!

Од безбедносни причини никој не сака
да печати книга на сатиричар.
Книгата веднаш ќе пламне!

За да се уверат дека сатиричарот има мудра,
инспекторите не мора да го фаќаат за јајца!
Доволно е да го прочитаат напишаното!

Расниот сатиричар најмногу се плаши
од идеално општество.
Идеалното е смрт за афористичарите!

Никогаш немојте
да ставате сатиричар за премиер.
Тој ќе се обиде да направи општество
за жива досада – без маани!

Разликата помеѓу сатиричар и хумористот
е само во бројот на заби!
Сатиричарот, од државни причини,
секогаш има помал број на заби!

Досега нема случај сатиричар
да се збудалел од пишување!
Инаку ќе биде исти како оние за кои пишува.

Животот на сатиричарот завршува
со првиот разговор со полицискиот инспектор!
А потоа станува - бесмртен!

Сатиричарот час го сакаат левите,
а час десните партии!
Зависи од тоа, кој е во опозиција, а кој на власт.

За добар афоризам сатиричарот
никогаш не добива гласно признание!
Сите со шепот го наградуваат:
Супер афоризам си напишал!

Сатиричарот не паѓа ниско,
освен кога ја добива
највисоката државна награда!

Сатиричарот е најсреќен
кога неговиот афоризам
го лајкаат интелегентните!
Иако пишува за тупавите!

Иако никогаш не бил во живинарска фарма,
сатиричарот мора да ги препознава
– недокваканите!

Никако да ми оддадат
признание за врвен сатиричар!
Сè уште ме нема
на ниту една државна црна листа!

Добриот сатиричен афоризам е како Библија!
Не се чита, туку се толкува.

Добриот сатиричар
секогаш го следат две сенки:
Неговата и Државната!

Храбриот сатиричар пука од сите оружја.
Затоа оди гол како пиштол!

Самобендисаните афористичари се плашат
да прочитаат сатиричен афоризам.
А камоли да го напишат!


За властите сатиричарот е како
Индијанците на Дивиот Запад.
Добар сатиричар е само мртов сатиричар!

Сатиричарот крваво ги спечалува
лајковите од читателите.
Особено ако е во полициска станица!

Правењето вицови на сметка на државата
е високо платена работа!
А сатиричарот може и со глава да плати!

Сатиричарот бесплатно ја сака својата земја.
А секогаш плаќа најголем данок.

Во Полска е објавена
Антологија на мртвите сатиричари!
Душата ми дојде на место кога видов
дека не сум застапен во неа!



ЛУТ БОРЕЦ

Ако за момент ја прифатиме инспиративната дефиниција дека сатирата е литературна боречка вештина, тогаш во таквото светло Васил Толевски би бил борец – ултимат фајт! За оние помалку упатени, удираш со што ќе стигнеш. Дозволени се сите удари и се користат сите техники. Е, токму нашиот Васил е вистински сатиричен ултимат фајтер! Тој удира по сè и секого, со сета сила и со сите расположливи сретства. Не е тој случајно истакнат член на Белградскиот афористичарски круг, чија што традиција и квалитети ги застапува во Македонија. Тој е пред сè морален, чесен и луциден критичар, со оштро око и истанчен нерв за сатирична опсервација и беспштедна критика.

Со своите оштри и, пред сè, духовити афоризми Васил Толевски веќе со децении жестоко се пресметува со сè она што не попречува, понижува и разорува. Би кажале дека нема некое посериозно прашање со кое се нема занимавано, како што, најверојатно, нема ни мета која со своите сатирични стрели ја нема погодено. Во таа сатирична борба успеа да развие препознатлив стил, што е одлика само на автентичните таленти. Пишувајќи упорно и доследно, создаде значаен број на афоризми од антологиска вредност, па затоа и не не чуди тоа што веќе со години се наоѓа во самиот врв на сатиричната книжевност во регионот.

Васил Толевски навистина има изразен нерв за сатира и за сатиричното. Тој е сатиричар “од глава до пета” и обожува да распука по глупостите, лицемерието и хипокризијата на секој чекор и во секој пројавен облик. Ако големиот Радое Домановиќ пишуваше афоризми, веројатно ќе личеа на василовите. Затоа што тој покажа и докажа исклучително литературна и лична храброст.

Како хроничар на своето време, Васил е немилосрден кон неморалот, лицемерието и расипаноста. Напросто се разбеснува кога ќе земе некого во фокусот, од бројните претставници на корумпираното и аморално општество. А потоа проговорува со јазикот на токму тие кои се излагани и искрадени, понижени и навредени, чиј што неофицијален гласноговорник е. Затоа василовиот збор е блиску до срцето на обичниот читател. Тој е гласот на совеста, материјализиран крик на обесправените, некоја имагинарна повисока правда. Свесен дека кај вистинската сатира нема лаги и насамарувања, Толевски со кратки и силни афористички слики со години и децении ја транспонира силата на силните емоции во специфично доживување, кое ниту во еден момент не претендира да биде убаво и пријатно. Мачно е тоа доживување, тоа сатирично доживување, неминовно посредно интроспективно. Тоа авторот и го сака, не тера да мислиме, да се запрашуваме, да се лутиме, да се смееме на сето тоа. Толевски е критичен, морален и храбар автор, кој оштро реагира на сите девијации, апсурди и парадокси на заедницата. Во состојба е да погоди во сржта, во центарот на метата на секој општествен, политички, па и личен проблем. Едноставно, нема милост кон глупоста. Задоволство е во литературата да се сретне таква идејна

доследност.

Може да се полемизира на василовите политички ставови, некому ќе му се пристори дека е преостар, брутален и немилосрден, ама сè е тоа Тој, беспштеден ултимат-фајтер, бесен како самиот Ѓавол, а носен со нескриена желба Злото да се искорени токму со тоа што сè опишува јасно и потполно, го разголува и го покажува.

Книгата афоризми “Маде ин Македонија” од Васил Толевски е содржајна, вредна и задолжителна книга за секој љубител на сатирата и хуморот, а добра забава за секој читател кому читањето му е повеќе од забава.

Белград, 04.02.2014

Слободан Симиќ

ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ

Роден 1956 година.

Дипломирал на машинскиот факултет во Скопје
Застапен е во неколку антологии, домашни и во странство.
Редовен учесник на најголемите фестивали за хумор и
сатира на Балканот.

АВТОРСКИ КНИГИ:

- *Четири чекори до вистината*
(Студентски збор-Скопје, 1988.)

Роден 1956 год. во Будимпешта (Унгарија).
Дипломиран машински инженер.
Пишува афоризми, сатирични приказни, ху-
морески и монодрами.

До сега ги има објавено:
ЧЕТИРИ ЧЕКОРИ ДО ВИСТИНАТА
(Студентски збор-Скопје, 1988.)
МУЗИКА ЗА ГЛУВИ
(самоиздание, 2006.)
ИСУСЕ, ЛУЦИФЕР НЕ ВИКА
(Алма-Белград, 2007.-македонско/српски)
НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ
(Макформ-Скопје, 2007.)
АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ АФО-
РИЗАМ
(Алма-Белград, 2007. - македонско/српски)

- АНТОЛОГИЈА МАКЕДОНСКОГ АФОРИЗМА
(Алма - Белград, 2007....скратено издание)
НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ 2
(Алма - Белград, 2008.)
АНТОЛОГИЈА НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИ-
ЗАМ 1 и 2
(Алма - Белград, 2008.-македонско/српски)
МАКЕДОНИЈО, МАЈКО, КОЈ МИ Е ТАТКО
(Алма - Белград, 2010. – на српски јазик)
БИСЕРИ НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 1 и
2
(Алма - Белград, 2010. – на српски јазик)
БИСЕРИ НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 3
(Алма - Белград, 2011. – на српски јазик)
АНТОЛОГИЈА НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИ-
ЗАМ
(Макформ-Скопје, 2012. - македонски)
БИБЛИЈА ЗА НЕВЕРНИЦИ
(Макформ-Скопје, 2013.)
ВРЕЛИ МРАЗОВИ - АНТОЛОГИЈА НА МА-
КЕДОНСКИОТ АФОРИЗАМ
(Медиа Принт-Скопје, 2013.)

Добитник на наградата:

- “13 Ноември”, на град Скопје (2008.), од областа на публицистиката;
- “Радоје Домановиќ”, (2007.), за светски допринос на сатирата;
- “Драгиша Кашиковиќ”, (2008.), за најдобра балканска антологија;
- “Златен прстен 2011”, (Бјелина - БиХ);
- “Златен круг” на Сатира фест 2012 (Белград - Србија);

- "Трим еротикон", (2007, 2013 и 2014), за блок еротски афоризми;
- "Шабачка чивијада" (2007. и 2008.), за афоризми и сатирична приказна;
- На виничкиот фестивал ИН ВИНИЦА ВЕРИТАС (1994.), за монодрама и хумореска;
- Хумореска на годината во JEЖЕВ ХУМОР (1998 год.);
- "Жикишон 2007", (Параќин - Србија);
- "М.Илиќ 2007", (Пожаревац - Србија);
- "Мркоњиќ град" (2012 и 2014), (БиХ);
- "Наџи Наман 2012", (Либан)... за најдобро книжевно дело по содржина и стил, со цел за развој на човечките вредности;
- "Носорог-2012", за најдобар балкански сатиричар во 2012 година;
- "Делчево-2013" за допринос на сатирата во Македонија;
- Златна значка од културно просветната заедница на Србија;
- Специјална награда на фестивалот "Милован Илиќ Минимакс" во Нови Сад (Србија)

*Главен и одговорен уредник на весникот за хумор и сатира МАКЕДОНСКИ ОСТЕН; уредник за текст во ОСТЕН, уредник на рубриката за хумор и сатира КИКС во весникот на студентите на Македонија, СТУДЕНСКИ ЗБОР.

*Претседател на здружението на хумористи и сатиричари ОСТЕНОВИ.

*Член на БАК (Белградски афористичарски круг).

*Член на Друштвото на писатели на Србија.

Афоризмите му се преведени на: арапски, германски, англиски, романски, полски, бугарски, италијански, шпански, словенечки и српски јазик.

Објавувано во Политика, Вечерни новости, Македонски остен, ЕТНА, Јеж, Носорог, Макс-Минус, НИН, СатирАрт, Остен, Жикишон, Време, Тоти лист, Стршел, Елбус Лингва, Ужички новини...на радио, телевизиски настапи на фестивалите на хумор и сатира во Белград, Скопје, Шабац, Бјелина, Плевља, Пожаревац, Алексинац, Ниш, Струмица, Велес, Радовиш, Делчево, Кочани, Винаца...

Работи во ЈСП-Скопје.
www.vasiltolevski.mk
ciletolevski@yahoo.com